

10 август 2022

Follow @MKDmk

Like 122K



- ▼ [Македонија](#)

- [Сите статии](#)
- [Образование и здравство](#)
- [Правата на помалиот](#)
- [Политика](#)
- [Судство](#)
- [Економија](#)
- [Скопје](#)
- [Соопштенија](#)
- [Разно](#)

- ▼ [Спорт](#)

- [Сите статии](#)
- [Фудбал](#)
- [Кошарка](#)
- [Ракомет](#)
- [Други спортови](#)

- ▼ [Свет](#)

- [Сите статии](#)
- [Економија](#)
- [Анализи](#)
- [Наука и технологија](#)
- [Вести](#)

- ▼ [Забава](#)

- [Сите статии](#)
- [Домашна](#)
- [Странска](#)
- [Свезди и филм](#)
- [Девојки](#)

- ▼ [Култура](#)

- [Сите статии](#)
- [Книжевност](#)
- [Театар и филм](#)
- [Музика](#)
- [Ликовна уметност](#)
- [Опера и балет](#)

- ▼ [Кујна](#)

- [Сите статии](#)
- [Главни јадења](#)
- [Прилози](#)
- [Салати](#)
- [Десерти](#)
- [Супи](#)
- [Разно](#)

- [Фото](#)

- ▼ [84НОВИ / 24h](#)

[Театар и филм](#)
[Почина Љубиша Николиновски – Биш, актер,](#)
 ◦ [продуцент и еден...](#)
[Фудбал](#)
[Чурлинов е пред заминување од Штутгарт,](#)
[Македонецот се...](#)

[Вести](#)
[Украина: Русија планира да ја одвои](#)
[нуклеарната централа од...](#)
[Црна хроника](#)
[Малолетник тешко повреден, паднал од](#)
[мотоцикл каде бил...](#)


[Образование и здравство](#)
[МОН ќе вработува над 500 образовни](#)
[асистенти за работа со...](#)
[Црна хроника](#)
[Приведено момче од Битола, четири месеци на](#)
[рид одгледувал...](#)

1 од 14 [следно >](#)

- [Контакт](#)

- [Црна хроника](#)

- [Колумни](#)
- [Автомобилизам](#)
- [Видео](#)



ЗНМ очекува итна реакција на надлежните органи за смртната закана кон новинарот Салиу

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) бара итна реакција за експлицитната смртна закана упатена кон новинарот на ТВ Клан, Фуркан Салиу која денеска е објавена од сомнителен профил именуван како „@narco_girl“ на социјалната мрежа Твитер. Во објавата се посочува следната закана: „Посакувам залутан куршум од вчера да завршеше во главата на Фуркан Салиу“ и истата претставува директен повик за убиство кон новинарот Салиу со што се загрозува неговата безбедност.



Оваа експлицитна закана по животот на новинарот Салиу ЗНМ ќе ја пријави до Министерството за внатрешни работи (МВР) и во исто време ќе инсистира на брза и ефикасна истрага во интерес на пронаоѓање и санкционирање на авторот или авторите на оваа закана.

„Укажуваме дека заканите по живот се кривични дела опфатени во Кривичниот законик за што е предвидена затворска казна за сторителите а МВР и ОЈО, треба веднаш да ги истражат и процесираат со цел да ги казнат оние кои го прекршуваат законот но и да превенираат евентуални вакви кривични дела во иднина. Новинарите кои известуваат за прашања од јавен интерес потребно е да бидат заштитени кога нивната безбедност е загрозувана, бидејќи во спротивност се поттикнува цензура и дела од омраза кон медиумските работници“, се вели во соопштението на ЗНМ.



Colombiana


@narco_girl

Посакувам залутан куршум од
вчера да завршеше во главата
на Фуркан Салиу.

[Translate Tweet](#)

16:00 · 07 Jul 22 · [Twitter for Android](#)

2 Quote Tweets 1 Like



Сподели

Share 2 Tweet